

Член 2

Во членот 23 став 3 по зборовите: "матичната книга на родените" запишката и зборовите: "потврда дека посетиле предбрачно и брачно советувашиште во центарот за социјална работа кога прв пат склучуваат брак" се бришат.

Член 3

Во членот 67 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Во случаи кога брачниот другар на мајката, во рокот утврден во членот 64 став 2 од овој закон, не поднел тужба за оспорување на татковство, а изјавил во тој рок пред центарот за социјална работа дека не се смета за татко на детето и кога мајката дала согласност за посвојување на детето на начин и во постапка утврдена во членот 106 од овој закон, тужбата за оспорување на татковство во рок од три месеца по истекот на рокот од членот 64 став 2 на овој закон, ја поднесува старателот на детето со одобрение на центарот за социјална работа."

Член 4

Во членот 94-г по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Службеното и правното лице од ставот 3 на овој член кое во текот на своето работење преземале одредени дејствија при семејното насилство се должни веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа од преземањето на дејствијата, службената документација и известувањето за преземени дејствија и друга документација (записник, изјава од сведок, наоди од лекар и друго), да ги достават до надлежниот центар за социјална работа."

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 бројот "4" се заменува со бројот "5".

Член 5

Во членот 94-с по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на спроведување и следењето на изречените мерки за заштита на семејството и лицата жртви на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење на привремените мерки изречени од судот."

Член 6

Во членот 104-и став 3 зборот "шест" се заменува со зборот "два" а зборот "девет" се заменува со зборот "три".

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

"Доколку посвоител е брачниот другар на родителот на детето, сместувањето на детето од ставот 1 на овој член не може да биде пократко од еден месец, ниту подолго од два месеца.

Доколку детето е сместено во семејство на посвоители кои се странски државјани и кои не живеат на територијата на Република Македонија, семејството кај кое е сместено дете, е должно половина од периодот на сместување на детето да го поминат на територијата на Република Македонија.

По исклучок, доколку се посвојува дете постаро од три години, сместувањето на детето во семејството на посвоителите, може да биде и подолго од периодот утврден во ставовите 3 и 4 на овој член, но не подолго од шест месеца."

Во ставот 4 кој станува став 7 зборовите: "секој три месеца" се заменуваат со зборовите: "секој месец".

Ставот 5 станува став 8.

По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои гласат:

"За времетраењето на сместувањето на детето во семејството на посвоителите, доколку е на возраст до седум месеца, посвоителот има право на породилно отсуство на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Доколку во семејството на посвоителите е сместено дете постаро од седум месеца, посвоителот има право на платено отсуство на товар на работодавачот за времетраењето на сместувањето."

Член 7

Во членот 107 став 3 по зборовите: "до моментот на" се додаваат зборовите: "донесување на решение за сместување на детето во семејството на посвоителите, заради спроведување на постапката за посвојување", а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 8

Во членот 279-з ставови 1и 2 по зборовите: "став3" се додаваат зборовите: "и 4".

Член 9

По членот 281 се додава нов член 281-а, кој гласи:

"Член 281-а

За спроведување на извршување на изречена привремена мерка од членот 94-е на овој закон, за точките 1, 2, 3, 4 и 5 е надлежно Министерството за внатрешни работи, точката 8 ја спроведува соодветно советувашиште, за точката 9 е надлежно Министерството за здравство, а извршувањето на изречените привремени мерки од точките 6, 7, 10 и 11 се спроведуваат согласно со закон."

Член 10

Постапките кои се започнати согласно со членот 104-и од Законот за семејството ("Службен весник на Република Македонија" број 80/92, 9/96 и 38/2004) пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJ PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FAMILJEN

Neni 1

Në Ligjin për familjen ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 80/92, 9/96 dhe 38/2004), nenet 14-a dhe 14-b shlyhen.

Neni 2

Në nenin 23 paragrafi 3, pas fjalëve "libri amë i të lindurve" presja dhe fjalët "vërtetim se kanë vizituar këshillimoren për çështje paramartesore e martesore në qendrën për punë sociale kur për herë të parë lidhin martesë" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 67 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon: "Në rastet kur bashkëshorti i nënës, në afatin e përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 64 të këtij ligji, nuk ka paraqitur padi për kontestimin e atësisë, ndërsa ka deklaruar në atë afat në qendrën për punë sociale se nuk konsiderohet si baba i fëmijës edhe kur nëna ka dhënë pëlqim për adoptimin e fëmijës, në mënyrë dhe në procedurë të përcaktuar në nenin 106 të këtij ligji, padinë për kontestimin e atësisë në afat prej tre muajsh pas skadimit të afatit nga neni 64 paragrafi 2 të këtij ligji, e paraqet kujdestari i fëmijës me lejen e qendrës për punë sociale."

Neni 4

Në nenin 94-g pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4 si vijon:

"Personi zyrtar dhe juridik nga paragrafi 3 i këtij neni, i cili gjatë punës së tyre kanë ndërmarë veprime të caktuara gjatë rastit të dhunës në familje, obligohen që menjëherë e

мë сë voni në афат преј 48 орëш nga ндëрmarja e veprimeve, документационин зyртар dhe нjoftimin пëр veprimet e ндëрmarra dhe документационин тjetër (procesverbalin, deklaratën e дëшмитарит, констатимет e мјекут етј.) т'и парақесин нë qendrën компетенте пëр punë sociale.”

Paragraf 4 bëhet paragraf 5.

Нë paragrafin 5 i cili bëhet paragraf 6 numri “4” zëvendësohet me numrin “5”.

Нени 5

Нë nenin 94-x pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: “Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e пërcakton мënyрën e zbatimit dhe пërcjelljes сë масаве тë kumtuara пëр mbrojtjen e familjes dhe personave viktimë тë dhunës familjare тë ндëрmarra nga qendra пëр punë sociale dhe пëр мënyрën e пërcjelljes сë масаве тë пërkohshme тë kumtuara nga gjyqi.”

Нени 6

Нë nenin 104-i нë paragrafin 3, fjala “гјасhtë” zëvendësohet me fjalën “dy” ндërsa fjala “нëнтë” zëvendësohet me fjalën “tre”.

Pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë тë rinj 4, 5 dhe 6, si vijojнë:

“Nëse adoptues është bashkëshorti i prindit тë фëмijës, vendosja e фëмijës nga paragrafi 1 i кëtij neni nuk mund тë jetë мë e shkurtër se нјë muaj, as мë e gjatë se dy muaj.

Nëse фëмija është vendosur нë familjen e adoptuesve që janë shtetas тë huaj dhe тë cilët nuk jetojнë нë territorin e Republikës сë Maqedonisë, familja te e cila është vendosur фëмija, obligohet që gjysмën e periudhës сë vendosjes сë фëмijës ta kalojнë нë territorin e Republikës сë Maqedonisë.

Me пëрјаштим, nëse adoptohet фëмija me moshë mbi tre vjet, vendosja e фëмijës нë familjen e adoptuesve mund тë jetë edhe мë e gjatë nga periudha e пërcaktuar нë paragrafin 3 dhe 4 тë кëtij neni, por jo мë gjatë se гјасhtë muaj.”

Нë paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 7 fjalët: “çdo tre muaj” zëvendësohen me fjalët: “çdo muaj”.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 8.

Pas paragrafit 8 shtohen dy paragrafë тë rinj 9 dhe 10 si vijojнë:

“Gjatë kohëzгјатјes сë vendosjes сë фëмijës нë familjen e adoptuesve, nëse është нë moshë deri shtatë vjet, adoptuesi ka тë drejtë пëр pushim lindјеje нë llogari тë Fondit тë Sigurimit Shëndetësor тë Maqedonisë.

Nëse нë familjen e adoptuesve është vendosur фëмija me moshë mbi shtatë muaj, adoptuesi ka тë drejtë пëр pushim me pagesë нë llogari тë punëdhënësit пëр kohëzгјатјen e vendosjes.”

Нени 7

Нë nenin 107 нë paragrafi 3 pas fjalëve: “deri нë momentin e” shtohen fjalët: “marrjen e aktvendimit пëр vendosjen e фëмijës нë familjen e adoptuesve, пëр shkak тë zbatimit тë procedurës сë adoptimit”, ндërsa fjalët deri нë fund тë fjalisë shlyhen.

Нени 8

Нë nenin 279-z нë paragrafin 1 dhe 2 pas fjalëve: “paragrafi 3” shtohen fjalët: “dhe 4”.

Нени 9

Pas nenit 281 shtohet neni i ri 281-a, si vijon:

“Нени 281-a

“Pëр realizimin e zbatimit тë масës сë пërkohshme тë kumtuar nga neni 94-e тë кëtij ligji, пëр pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5, компетенте është Ministria e Punëve тë Brendshme, pikën 8 e zbaton кешиллорја пëркатëсе, пëр pikën 9 компетенте është Ministria e Shëndetësisë, ндërsa zbatimi i масаве тë пërkohshme тë kumtuara nga neni 6, 7, 10 dhe 11 realizohet sipas ligjit.”

Нени 10

Procedurat që kanë filluar sipas nenit 104-i nga Ligji пëр familjen (“Gazeta зyрtare e Republikës сë Maqedonisë” numër 80/92, 9/96 dhe 38/2004) para ditës сë hyрjes нë fuqi тë кëtij ligji, do тë vazhdojнë sipas dispozитаве тë кëtij ligji.

Нени 11

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e tetë nga dita e shpalljes нë “Gazetën зyрtare тë Republikës сë Maqedonisë”.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување на Законот за јавните патишта („Сл. весник на РМ“ бр. 31/2006), е направена грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Во членот 1 наместо зборовите: „точка 4“, треба да стојат зборовите: „точка 3“.

Бр. 10-1200/2
17 март 2006 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

388.

Врз основа член 85 став (3) од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05), министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина и просторно планирање, донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И НАДОМОСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат дополнителните критериуми за вклучување на физичките лица во Листата на експерти за оцена на влијанието на проектите врз животната средина (во понатамошниот текст: Листа на експерти), како и начинот, постапката и трошоците на вклучување и исклучување на физичките лица од Листата на експерти.

Член 2

Дополнителни критериуми за вклучување на Листата на експерти

Експерт за оцена на влијание врз животната средина вклучен во Листата на експерти може да биде физичко лице кое освен условите определени со член 85 став (2) од Законот за животна средина ги исполнува и следните дополнителни критериуми:

1. Познавање на прописите и стратешките определби во областа на животната средина;
2. Познавање на постапката за оцена на влијанието врз животната средина;
3. Познавање на концептот на одржлив развој особено на:
 - еколошката одржливост, како фактор за овозможување на одржливиот развој;
 - социјална одржливост;
 - економска ефикасност.
4. Способност да размислува во целина за структурата, функционирањето и карактеристиките на системот за животна средина;
5. Способност за анализирање на состојбата на животна средина со цел да се определат значајните прашања, проблеми и/или карактеристики и да се направи разлика помеѓу причините и последиците;
6. Способност за донесување компромисни одлуки и објективна оцена на алтернативите;
7. Способност за примена на интегрираното управување со животната средина;
8. Познавање на мерки за ублажување и оптимизирање на влијанието;
9. Способност за управување со интердисциплинарен тим.
10. Способност за процена на потребата кога треба да се ангажира експерт и од која област;
11. Познавање на англиски јазик.

Член 3

Вклучување на Листата на експерти

(1) Лицето кое сака да биде вклучено во листата на експерти поднесува барање за вклучување на листата на експерти.

(2) Лицето од став (1) од овој член кон барањето приложува:

- Кратка биографија;